

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП



К О Н К У Р С

за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на  
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип во учебната 2017/2018 година во трет  
уписен рок

Штип, 2017 г.

**Конкурс за запишување студенти на прв циклус универзитетски академски и стручни студии на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип во учебната 2017/2018 година во трет уписан рок**



Во согласност со член 108 и член 110 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 127/16), Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип (Универзитетски гласник бр. 26 – пречистени текстови) и Одлуката на Владата на Република Македонија за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи во учебната 2017/2018 година, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип објавува Конкурс за запишување студенти на прв циклус универзитетски академски и стручни студии на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип во учебната 2017/2018 година во трет уписан рок.

**I. Број на студенти**

На единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип во прва година на прв циклус универзитетски академски и стручни студии, за кои се стекнува универзитетска диплома или професионална диплома, во учебната 2017/2018 година во третиот уписан рок ќе се запише следниов број студенти:

	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
<b>ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ</b>	<b>229</b>	<b>100/200</b>	<b>70</b>	<b>100/400</b>	<b>65</b>	<b>400</b>	<b>364</b>
<b>ШТИП</b>		<b>200</b>		<b>400</b>		<b>400</b>	
Правни студии	93	<b>200</b>	30	<b>400</b>	27	<b>400</b>	<b>150</b>
Применета политика и дипломатија	23	<b>200</b>	10	<b>400</b>	9	<b>400</b>	<b>42</b>
Медиумски студии и односи со јавноста	28	<b>200</b>	10	<b>400</b>	10	<b>400</b>	<b>48</b>
<b>СТРУМИЦА</b>		<b>200</b>		<b>400</b>		<b>400</b>	

Правни студии	85	100	20	100	19	400	124
<b>ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ</b>	<b>266</b>	<b>100/200</b>	<b>80</b>	<b>100/400</b>	<b>64</b>	<b>400</b>	<b>410</b>
<b>ШТИП</b>		200		400		400	
Бизнис економија	40	200	10	400	7	400	57
Маркетинг менаџмент	33	200	10	400	9	400	52
Сметководство и ревизија	28	200	10	400	8	400	46
Менаџмент и претприемништво	35	200	10	400	9	400	54
Финансии	36	200	10	400	8	400	54
<b>СКОПЈЕ</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>400</b>	
Бизнис економија	33	100	10	100	7	400	50
<b>СТРУМИЦА</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>400</b>	
Финансии	24	100	10	100	10	400	44
Менаџмент и претприемништво	37	100	10	100	6	400	53
<b>ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ</b>	<b>61</b>	<b>200</b>	<b>30</b>	<b>400</b>	<b>14</b>	<b>400</b>	<b>105</b>
<b>ШТИП</b>		<b>200</b>		<b>400</b>		<b>400</b>	
Одделенска настава	8	200	5	400	0	400	13
Предучилишно воспитување	5	200	5	400	0	400	10
Историја	14	200	5	400	5	400	24
Историја – наставна насока	11	200	5	400	4	400	20
Археологија	14	200	5	400	4	400	23
Педагогија	9	200	5	400	1	400	15
<b>ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ</b>	<b>283</b>	<b>100/200</b>	<b>99</b>	<b>100/400</b>	<b>96</b>	<b>400</b>	<b>478</b>
<b>ШТИП</b>		<b>200</b>		<b>400</b>		<b>400</b>	
Поледелство	29	200	10	400	9	400	48
Фитомедицина	31	200	10	400	10	400	51
Растителна биотехнологија	19	200	10	400	10	400	39
<b>СТРУМИЦА</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>400</b>	
Агроменаџмент	31	100	10	100	8	400	49
Градинарство	33	100	9	100	10	400	52
Растителна биотехнологија	18	100	10	100	10	400	38
<b>КАВАДАРЦИ</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>400</b>	
Енологија	27	100	10	100	10	400	47
Лозаро - овоштарство	26	100	10	100	10	400	46
<b>ПРИЛЕП</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>400</b>	
Фитомедицина	32	100	10	100	10	400	52
Полјоделство	37	100	10	100	9	400	56
<b>МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА</b>	<b>63</b>	<b>200</b>	<b>34</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>97</b>
<b>ШТИП</b>		<b>200</b>		<b>400</b>		<b>400</b>	
Дипломиран музички теоретичар и музички педагог: Модули - Хорски диригент - Изведувач на народни инструменти - Изведувач на етно хармоника - Изведувач Етно пејач	15	200	10	400		400	25
Дипломиран етнокореолог	0	200	5	400			5
Дипломиран музичар изведувач							

• Флејта	0	200	1	400			1
• Обоа	1	200		400			1
• Кларинет	0	200	1	400			1
• Хорна	2	200		400			2
• Труба	2	200	1	400			3
• Тромбон	2	200	1	400			3
• Туба	2	200	1	400			3
• Фагот	1	200	1	400			2
• Виолина	1	200	1	400			2
• Виола	0	200	1	400			1
• Виолончело	1	200	1	400			2
• Контрабас	2	200	1	400			3
• Гитара	1	200		400			1
• Соло пење	0	200	1	400			1
• Пијано	3	200	2	400			5
Модул: - Камерна музика - Корепетиција							
Дипломиран џез музичар							
• Џез гитара	3	200	1	400			4
• Џез гитара (настава на англиски јазик) *	2	200		400			2
• Џез труба	2	200	1	400			3
• Џез тромбон	2	200		400			2
• Џез саксофон	3	200	1	400			4
• Џез кларинет	2	200		400			2
• Џез тапани	1	200	1	400			2
• Џез пијано	3	200	1	400			4
• Џез бас	2	200	1	400			3
Дипломиран музичар изведувач на чалгиски инструмент							
• Канон	1	200		400			1
• Ут	2	200		400			2
• Кларинет	1	200		400			1
• Виолина	2	200		400			2
Дипломиран композитор	3	200		400			3
Дипломиран музичко сценски режисер	1	200		400			1
<b>ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА</b>	<b>24</b>	<b>200</b>	<b>15</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>39</b>
<b>ШТИП</b>		<b>200</b>		<b>400</b>		<b>400</b>	
Класично сликарство	15	200	10	400		400	25
Вајарство	9	200	5	400		400	14
<b>ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА</b>							
<b>Во мирување</b>							
<b>ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА</b>	<b>254</b>	<b>100/200</b>	<b>95</b>	<b>100/400</b>	<b>108</b>	<b>400</b>	<b>457</b>
<b>ШТИП</b>		<b>200</b>		<b>400</b>		<b>400</b>	
Компјутерско инженерство и технологии	51	200	20	400	17	400	88
Компјутерски науки	55	200	20	400	19	400	94

Бизнис информатика	45	200	20	400	20	400	85
Бизнис информатика – на англиски јазик	9	200	5	400	5	400	19
Математика - наставна	20	200		400	17	400	37
<b>СКОПЈЕ</b>		100		100		400	
Бизнис информатика	40	100	20	100	20	400	80
<b>КАВАДАРЦИ</b>		100		100		400	
Компјутерско инженерство и технологии	20	100	5	100	5	400	30
Компјутерски науки	14	100	5	100	5	400	24
<b>ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ</b>	152	100/200	55	100/400	39	400	246
<b>ШТИП</b>							
Рударство	25	200	5	400	4	400	34
Геологија	13	200	5	400	3	400	21
Пејзажна архитектура	0	200	5	400	5	400	10
Индустриска логистика	33	200	5	400	2	400	40
Инженерство на животна средина	13	200	5	400	4	400	22
Географија	7	200	5	400	4	400	16
<b>ПРИЛЕП</b>		100		100		400	
Рударство	10	100	5	100	5	400	20
Геологија	17	100	5	100	5	400	27
<b>СКОПЈЕ</b>		100		100		400	
Геологија	2	100	5	100	4	400	11
<b>КАВАДАРЦИ</b>		100		100		400	
Индустриска логистика	32	100	10	100	3	400	45
<b>ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ</b>	156	200	85	400	64	400	305
<b>ШТИП</b>							
Македонски јазик и книжевност **	24	200	15	400	8	400	47
Германски јазик и книжевност **	17	200	10	400	9	400	36
Англиски јазик и книжевност **	42	200	30	400	17	400	89
Турски јазик и книжевност **	34	200	10	400	10	400	54
Француски јазик и книжевност **	9	200	10	400	10	400	29
Италијански јазик и книжевност**	30	200	10	400	10	400	50
<b>ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ</b>	65	200	116	400	68	400	249
<b>ШТИП</b>		200		400			
Општа медицина	0	200	0	400	/		0
Дентална медицина	5	200	30	400	/		35
Фармација	4	200	39	400	/		43
Медицински сестри - стручни студии	0	200	4	400	0	400	4
Физиотерапевти - стручни студии	0	200	4	400	12	400	16
Медицински лаборанти - стручни студии	18	200	10	400	3	400	31
Оптометрија и очна оптика - стручни студии	12	200	9	400	16	400	37
Забен техничар/протетичар - стручни студии	7	200	10	400	19	400	36
Акушерки	19	200	10	400	18	400	47
<b>ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА</b>	153	100/200	171	100/400	113	400	437

<b>ГЕВГЕЛИЈА</b>		<b>200</b>		<b>400</b>		<b>400</b>	
Туризам	<b>12</b>	<b>200</b>	<b>10</b>	<b>400</b>	<b>9</b>	<b>400</b>	<b>31</b>
Бизнис логистика	<b>1</b>	<b>200</b>	<b>10</b>	<b>400</b>	<b>8</b>	<b>400</b>	<b>19</b>
<b>СКОПЈЕ</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>400</b>	
Бизнис логистика	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>8</b>	<b>400</b>	<b>67</b>
Бизнис администрација	<b>38</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>18</b>	<b>400</b>	<b>96</b>
Хотелско-ресторанска насока	<b>14</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>18</b>	<b>400</b>	<b>52</b>
Гастрономија, исхрана и диететика	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>400</b>	<b>60</b>
Туризам	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>400</b>	<b>16</b>
<b>ШТИП</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>400</b>	
Гастрономија, исхрана и диететика	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>400</b>	<b>52</b>
Хотелско-ресторанска насока	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>400</b>	<b>32</b>
Туризам	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>400</b>	<b>12</b>
<b>ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ</b>	<b>114</b>	<b>100/200</b>	<b>35</b>	<b>100/400</b>	<b>27</b>	<b>400</b>	<b>176</b>
<b>РАДОВИШ</b>		<b>200</b>		<b>400</b>		<b>400</b>	
Електроенергетика и обновливи извори на енергија	<b>28</b>	<b>200</b>	<b>5</b>	<b>400</b>	<b>10</b>	<b>400</b>	<b>43</b>
<b>ШТИП</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>400</b>	
Автоматика и системско инженерство	<b>42</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>400</b>	<b>66</b>
Електроенергетика и обновливи извори на енергија	<b>44</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>8</b>	<b>400</b>	<b>67</b>
<b>МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ</b>	<b>114</b>	<b>100/200</b>	<b>50</b>	<b>100/400</b>	<b>46</b>	<b>400</b>	<b>210</b>
<b>ШТИП</b>		<b>200</b>		<b>400</b>		<b>400</b>	
Производно машинство	<b>18</b>	<b>200</b>	<b>10</b>	<b>400</b>	<b>7</b>	<b>400</b>	<b>35</b>
<b>СТРУМИЦА</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>400</b>	
Индустриско инженерство	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>400</b>	<b>45</b>
Производно машинство	<b>14</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>400</b>	<b>33</b>
<b>ВИНИЦА</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>400</b>	
Производно машинство	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>400</b>	<b>50</b>
Индустриско инженерство	<b>27</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>400</b>	<b>47</b>
<b>ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ</b>	<b>99</b>	<b>100/200</b>	<b>35</b>	<b>100/400</b>	<b>45</b>	<b>400</b>	<b>179</b>
<b>ПРОБИШТИП</b>		<b>200</b>		<b>400</b>		<b>400</b>	
Технологија на материјали	<b>29</b>	<b>200</b>	<b>10</b>	<b>400</b>	<b>20</b>	<b>400</b>	<b>59</b>
<b>ШТИП</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>400</b>	
Технологија на текстил и облека	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>400</b>	<b>29</b>
Дизајн на текстил и облека	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>400</b>	<b>23</b>
Прехранбена технологија – тригодишни студии	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>400</b>	<b>23</b>
<b>ПРИЛЕП</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>400</b>	
Технологија на материјали	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>400</b>	<b>20</b>
Дизајн на текстил и облека	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>400</b>	<b>25</b>
<b>ВКУПНО</b>	<b>2033</b>		<b>970</b>		<b>749</b>		<b>3752</b>

\* За студиските програми означени со ѕвездичка во тек е процес на акредитација

\*\* Студентите запишани на овие студиски програми во петти семестар имаат можност да се определат за еден од насоките: Наставна насока или Преведување и толкување, односно модулите: Наставна или Применета насока за студентите запишани на студиската програма Македонски јазик и книжевност.

## НАПОМЕНИ:

Универзитетот ја организира наставата во првиот циклус на студии на соодветните единиците надвор од своето седиште, во местото каде што се врши уписот, до добивањето на диплома за освоените 180 кредити. Универзитетот го задржува правото во одредени случаи да ја организира наставата за дополнителните 60 кредити од првиот циклус на студии во седиштето на единицата, за добивање на диплома за прв циклус на студии.

Во случај на предвидените студиски програми на единиците да се запишат помалку од 20 студенти, Универзитетот „Гоце Делчев“ го задржува правото да го распредели студентот на матичниот факултет или студентот да може да одбере друга активна студиска програма на која има слободни места. Исклучок се студиските програми кои по Конкурс имаат предвидено помали квоти од 20 студенти.

## II. Услови и критериуми за запишување

Право на запишување на прв циклус универзитетски и стручни студии имаат кандидати со завршено четиригодишно средно образование (кандидати **со завршена државна матура**; кандидати **кои завршиле во претходните години пред учебната 2007/2008 година и не полагаале државна матура, односно училишна матура**) во средни училишта верифицирани со акт на Министерството за образование и наука, кандидати со завршено четиригодишно средно образование (**со завршена училишна матура**), како и кандидати со завршено четиригодишно средно образование (**со завршена меѓународна матура**).

**При пријавување на кандидатите за запишување на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во пријавните листови кандидатите можат селективно да ги набележат своите три можни приоритетни избори на студиски програми од различни единици кои се во рамките на Универзитетот.**

**Пример:**

- 1. Државна квота, Факултет А**
- 2. Кофинансирање, Факултет А**
- 3. Државна квота, Факултет Б**

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите.

На прв циклус на студии можат да се запишуваат и вонредни студенти, доколку тоа го овозможува карактерот на студиската програма.

На прв циклус универзитетски и стручни студии може да се запише лице кое положило државна матура или меѓународна матура.

Ако на конкурсот за запишување студенти на прв циклус универзитетски и стручни студии во првиот уписан рок не се јави доволен број кандидати кои ги исполнуваат условите од член 108, став 1 од Законот за високо образование (Сл.весник бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 127/16), право на упис на прв циклус студии можат да имаат и лицата кои положили училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење.

На прв циклус универзитетски студии од областа на уметностите може да се запише лице кое положило државна матура, меѓународна матура или училишна матура во уметничко образование.

За вториот и третиот уписан рок кандидатите со државна матура, меѓународна матура, училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење се рамноправни.

Начинот на селекција и рангирање на кандидатите ќе се врши во зависност од видот на студиските програми за кои конкурираат, и тоа:

а) студиски програми каде што селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (60 поени) и успехот постигнат на државната матура (40 поени);

б) на студиските програми каде што селекцијата се врши само според успехот од средното образование (кандидати кои завршиле во претходните години, пред 2007/2008 година), општиот успех по сите предмети учествува со 100% и по таа основа можат да се добијат најмногу 100 поени;

в) студиски програми каде што селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (60 поени) и успехот постигнат на училишната матура (20 поени);

г) студиски програми со посебни специфичности каде што селекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (40 поени) и со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите (60 поени);

д) студиски програми каде што селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (60 поени) и успехот постигнат на меѓународната матура (шест предмети - 36 поени) и матурска тема (4 поени).

**Во прилог на Конкурсот е дадена листа на студиските програми и видот на проверката на знаењата и умеењата на кандидатите (листа 1).**

1. Основен критериум за селекција и рангирање на кандидатите за запишување на додипломски студии е успехот постигнат во средното образование. Во зависност од видот на студиската програма, дополнителен критериум за селекција е проверка на знаењата и умеењата на кандидатите.

Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени. Кандидатите можат да освојат најмногу **100 поени, односно 80 поени**, и тоа:

а) На студиските програми каде селекцијата се врши само според успехот од средното образование, (**кандидати со државна матура или без матура**) може да освојат најмногу **100 поени**. Кај кандидатите со државна матура, општиот успех по сите предмети учествува со 60%, а успехот постигнат на државната матура учествува со 40%. Кај кандидатите кои се без матура, општиот успех по сите предмети постигнат во средно образование учествува со 100%. Кандидатите со училишна матура може да освојат најмногу 80 поени, и тоа: општиот успех по сите предмети учествува со максимум 60 поени, а успехот постигнат на училишната матура учествува со максимум 20 поени.

а1) На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати со државна матура)** бодирањето се врши на следниов начин:

#### **а.1.1. Успех од средното образование**

Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.



просечна оценка X 12 = најмногу 60 поени

(пример со просек 5,00: 5 x 12 = 60 поени)

### а.1.2 Успех постигнат на државната матура

#### За кандидати кои положиле државна матура:

Кон оценката од секој екстерен предмет (**Е**) се додава перцентилниот ранг на кандидатот (изразен во проценти) поделен со 20. По оваа основа можат да се добијат најмногу **30 поени** за екстерните предмети (**а**).

Оценката од интерниот предмет (**И**) кој се полагал на државната матура се множи со **коэффициент 1,2**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **6 поени (б)**.

Оценката добиена на **проектната задача (П)** се множи со **коэффициент 0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени (в)**.

$$(a) = E_1 + PR_1/20 + E_2 + PR_2/20 + E_3 + PR_3/20 = \text{најмногу } 30 \text{ поени}$$

$$(б) = И \times 1,2 = \text{најмногу } 6 \text{ поени}$$

$$(в) = П \times 0,8 = \text{најмногу } 4 \text{ поени}$$

Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу **40 поени (а+б+в)**.

а2) Поените на кандидатите кои завршиле пред учебната 2007/2008 година и не полагале државна матура се пресметуваат на следниов начин:

На студиските програми каде што селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати без матура)**, бодирањето се врши на следниов начин:

### а.2.1. Успехот од средното образование

Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **20**. По оваа основа може да се добијат најмногу **100 поени**.

просечна оценка X 20 = најмногу 100 поени

(пример со просек 5,00: 5 x 20 = 100 поени)

а3) На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати со училишна матура)**, бодирањето на успехот постигнат во средно образование се врши на следниов начин:

### а.3.1. Успех од средното образование

Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу 60 поени.

Формулата за пресметување на поените од успехот од средно училиште е:

просечна оценка X 12 = најмногу 60 поени

(пример со просек 5,00: 5 x 12 = 60 поени)

### а.3.2. Успех постигнат на училишната матура

Оценките од двата предмета (**Пр<sub>1</sub>** и **Пр<sub>2</sub>**) кои се полагаат на училишната матура се множат со коефициент 1,6. Добиените производи се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу 16 поени. Оценката добиена на проектната задача (**П**) се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени. Вкупниот успех од училишната матура (**а**) може да донесе најмногу 20 поени.

**(а) = (Пр<sub>1</sub> + Пр<sub>2</sub>)x1,6 + П X 0,8 = најмногу 20 поени**

а4) На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати со меѓународна матура)**, бодирањето на успехот постигнат во средно образование се врши на следниов начин:

### а.4.1. Успех од средното образование

Бодирањето се врши на следниов начин: се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

просечна оценка X 12 = најмногу 60 поени

(пример со просек 5,00: 5 x 12 = 60 поени)

### а.4.2. Успех постигнат на меѓународната матура

Секоја оценка од шесте предмети кои се полагаат на меѓународната матура се множи со **коефициент 1,2**. Вака добиените коефициенти се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **36 поени (б)**.

Оценката добиена на матурската тема се множи со **коефициент 0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени (в)**.

Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе најмногу **40 поени**.

$a_1 = 1$  предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_2 = 2$  предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_3 = 3$  предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_4 = 4$  предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_5 = 5$  предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

$a_6 = 6$  предмет X 1,2 = најмногу 6 поени

**б = збир  $a_1 + a_2 + \dots + a_6 =$  најмногу 36 поени**

**в = матурска тема X 0,8 = најмногу 4 поени**

**б+в = најмногу 40 поени**

(пример со просек 5,00:  $(5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 1,6) + (5 \times 0,8) = 40$  поени)

б) На студиските програми со посебни специфичности селекцијата на кандидатите ќе се врши според **успехот од средното образование и со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите**. Кандидатите се рангираат со собирање на бодовите добиени по двата основа.

в) На сите факултети каде се врши проверка на знаењата и умеењата успехот од проверката на знаењата и умеењата учествува со 60%, а општиот успех од средното образование учествува со 40%.

**Пресметка на бодовите од успехот во средното образование за кандидатите кои полагаат државна матура, кандидати без матура и кандидати со меѓународна матура се врши на следниов начин:**

- На факултетите каде се врши проверка на знаењата и умеењата бодовите од успехот од средното образование за кандидатите кои полагаат државна матура се добиваат согласно со точката а1), за кандидатите кои се без матура согласно со точката а2), односно точката а.4, за кандидатите со меѓународна матура од Конкурсот. Вкупниот добиен збир по оваа основа се множи со коефициент 0,4. По оваа основа може да се добијат најмногу 40 поени.

**Пресметка на бодовите од успехот во средното образование за кандидатите кои полагаат училишна матура се врши на следниов начин:**

- На факултетите каде се врши проверка на знаењата и умеењата бодовите од успехот од средното образование за кандидатите кои полагаат матура се добиваат согласно со точката а.2. од Конкурсот. Вкупниот добиен збир по оваа основа се множи со коефициент 0,5. По оваа основа може да се добијат најмногу 40 поени.

**Пресметка на бодовите од проверката на знаењата и умеењата на кандидатите се врши на следниов начин:**

- На факултетите каде се врши проверка на знаењата и умеењата вреднувањето на успехот од проверка на знаењата и умеењата на кандидатите се врши со бодување од 0 до 60 поени. Проверката има елиминаторен карактер. Не се рангираат кандидатите што не добиле најмалку 10 поени.

**Проверка на знаењата и умеењата ќе се спроведува на следниве факултети:**

А. Музичка академија

Б. Ликовна академија

Г. Факултет за образовни науки (проверка на психофизички способности)

**Начинот на реализацијата на проверката на знаењата и умеењата е даден во прилог на Конкурсот - Листа 1**

**III. Селекција на кандидатите**

1. За реализација на Конкурсот за запишување, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип формира конкурсни комисии за секоја единица. На Музичката академија и Ликовната академија се формира Комисија за проверка на знаењата и умеењата на кандидатите. На Факултетот за образовни науки се формира Комисија за проверка на психофизички способности.
2. Реализацијата на Конкурсот ќе ја следи Универзитетска конкурсна комисија, која се грижи за доследно почитување на одредбите од Конкурсот, дава упатства и мислења во текот на неговото спроведување, одлучува по приговорите на прелиминарната ранг-листа и донесува решение за прием.
3. Рангирањето на кандидатите го врши Универзитетската конкурсна комисија.
4. Конкурсните комисии на огласната табла и на веб-страницата на Универзитетот ги објавуваат поените од средното образование (среден успех) и резултатите од проверката на знаењата и умеењата на Музичката академија и Ликовната академија. Кандидатот има право на приговор до Универзитетската конкурсна комисија во рок од 24 часа од објавувањето на резултатите. Во спротивно, го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати.

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување од страна на конкурсната комисија, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Приговорот се однесува само на технички пропусти – грешки направени при пресметувањето на бодовите и се упатува до Универзитетската конкурсна комисија. Решението на Универзитетската конкурсна комисија е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на огласната табла на Универзитетот.

По истекот на роковите за поднесување на приговори и за нивно решавање, Универзитетската конкурсна комисија објавува решение за прием на студенти за секоја единица на Универзитетот одделно (конечна ранг-листа), врз основа на која се врши запишување на студенти.

5. На студиските програми на кои по завршувањето на првиот уписан рок ќе останат непополнети места се врши запишување во втор и трет уписан рок.
6. Доколку во првиот уписан рок при рангирањето на крајот на листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет кандидати) факултетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако, пак, бројот на ваквите кандидати е поголем од пет, предност имаат кандидати – добитници на награди на државни и меѓународни натпревари во области значајни за соодветната студиска програма.

Доколку во вториот уписан рок се повтори истата ситуација, се примаат онолку кандидати колку што е утврдено со Конкурсот, а предност имаат кандидати – добитници на награди на државни и меѓународни натпревари во области значајни за соодветната студиска програма. Видот и соодветноста на наградите ги утврдува факултетот – носител на студиската програма.

7. Студентите во државна квота се запишуваат со плаќање надоместок во износ од 200 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ, студентите во квотата за кофинансирање се запишуваат со плаќање надоместок за кофинансирање на студиите во износ од 400 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ. Вонредните студенти се запишуваат со плаќање надоместок во износ од 400 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ. Плаќањето се врши во четири еднакви рати на почетокот и на крајот на секој семестар, за секоја студиска година во текот на целото студирање.
8. На единиците на Универзитетот на кои се организираат студии на англиски јазик, 50% од квотата ќе се запишат државјани на Р. Македонија, а 50% странски државјани.
9. Универзитетот нема да наплатува партиципација за:
  - лица без родители;
  - лица од прв степен на инвалидност;
  - воени инвалиди;
  - лица растени во домови за напуштени деца.

Универзитетот ќе наплатува половина од износот на уписнината во рамки на државната квота, односно во рамки на квотата со кофинансирање на студиите, во учебната 2017/2018 г. за студенти чие родителско право го врши само еден родител, и тоа:

- еден (1) студент за секоја студиска програма за која се определени од 20 до 40 места во државна квота и еден (1) студент за секоја студиска програма за која се определени од 20 до 40 места во квотата со кофинансирање на студиите
- двајца (2) студент за секоја студиска програма за која се определени повеќе од 40 места во државна квота и двајца (2) студент за секоја студиска програма за која се определени повеќе од 40 места во квотата со кофинансирање на студиите

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Македонија.

10. Припадниците на безбедносните сили, децата на загинат (во вооружени дејствија) или починат (смрт што настапила како директна последица од рана или повреда стекната во текот на вооружените дејствија) припадник на безбедносните сили, утврдени со одредбите од член 2 и член 4 од Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства („Сл. весник на РМ“ бр. 2/2002, 17/2003 и 30/2004 и 66 од 31.05.2007), во учебната 2017/2018 година ќе се запишуваат надвор од државната квота без плаќање кофинансирање, под услови за запишување утврдени во овој Конкурс, а нивниот број може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број студенти на соодветна студиска програма.

Правото од претходниот став кандидатите го остваруваат при пријавувањето, со документ од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. Дополнително доставување документ за кандидатите кои се запишуваат во прва година не се зема предвид.
11. Студентите од ромска националност, кои ќе се запишат во учебната 2017/2018 година се ослободени од партиципација за прв и втор семестар согласно проектот на Владата на Република Македонија, Декада на Ромите.

#### IV. Запишување вонредни студенти

1. Како вонредни студенти може да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат потпишано изјава во која се наведува причината за вонредното студирање под целосна лична одговорност.

2. Вонредни студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.

#### V. Запишување на студенти со кофинансирање

1. На Универзитетот, како редовни студенти на одделните студиски програми, се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата.
2. Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I од Конкурсот го плаќаат во денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка на РМ. За студентите кои плаќаат надоместок за кофинансирање на студиите во износ од 400 евра плаќањето се врши во 4 (четири) еднакви рати на почетокот и на крајот на секој семестар, за секоја студиска година во текот на целото студирање. За останатите плаќањето се врши во две еднакви рати на почетокот од секој семестар.
3. Листата на примените кандидати во оваа категорија ја утврдува Универзитетската конкурсна комисија врз основа на ранг-листа.
4. Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

#### VI. Кандидати со завршено средно образование во странство

##### а) Странски државјани

1. Странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, **најмногу 20%** од квотата за упис на студенти за секоја единица на Универзитетот.
2. Странски студент кој аплицира да биде студент на студиските програми на Универзитетот треба да поседува: копија од потврдата издадена од Министерство за образование и наука за започнување на постапка за нострификација на дипломата од средно образование, копија од документите кои се доставени до Министерство за образование и наука за нострификација на дипломата од средно образование, лекарско уверение за психофизичка состојба издадена од лекар специјалист во државата од која доаѓа странскиот студент преведена на македонски јазик од овластен судски преведувач.
2. По примањето на апликацијата и разгледување на документите од страна на Универзитетот, странскиот студент се упатува на подготвителна настава, т.е. посетување на курс за јазици, за што Универзитетот издава потврда дека студентот е студент на Универзитетот и истиот е запишан на подготвителна настава на Универзитетот.
3. По завршување на подготвителната настава странскиот студент најдоцна до 1 септември ги поднесува следниве документи за упис на студиските програми на Универзитетот:
  - Сертификат А1 и А2;

- Решение за нострификација на диплома за завршено средно образование издадено од Министерството за образование и наука;
  - Оригинални документите кои се доставени до Министерство за образование и наука за нострификација на дипломата од средно образование;
  - Лекарско уверение за психофизичка состојба издадена од лекар специјалист во државата од која доаѓа странскиот студент преведена на македонски јазик од овластен судски преведувач (не постаро од 6 месеци);
  - Уверение за кривична неосудуваност на странскиот студент издадено од орган во државата од каде што доаѓа странскиот студент преведено на македонски јазик кај овластен судски преведувач.
4. На странските државјани кои се пријавуваат на Музичка академија и Ликовна академија им се врши проверка на знаењата и умеењата.
5. Надометокот за плаќање на студиите за странските редовни студенти за учебната 2017/2018 година изнесува 1000 евра (во денарска противвредност) за една година на сите единици, освен на Факултетот за медицински науки, каде што за една година се наплаќа 1500 евра (во денарска противвредност) и 100 евра (во денарска противвредност) за лабораториски трошоци за секоја студиска година.  
Во оваа категорија влегуваат и кандидатите странски државјани чии родители или пак тие работат во дипломатските претставништва во Република Македонија.

#### **б) Иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно средно образование и со дел на средното образование во странство**

1. Кандидатите, државјани на РМ, кои целокупното средно образование го завршиле во странство, се запишуваат надвор од квотата, најмногу 10% од вкупниот број на студенти коишто се запишуваат во прва година на ниво на факултет.

#### **VII. Дополнителни квоти утврдени од Владата на РМ**

1. За обезбедување на правична и соодветна застапеност на студентите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Р. Македонија, дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број изнесува најмногу 10% од вкупниот број на студенти коишто се запишуваат во прва година на ниво на факултет. Притоа, во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население во Република Македонија.  
На студиските програми, кои освен на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип се застапени и на Државниот универзитет во Тетово, припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти.

### VIII. Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеене и запишување

РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ 2017/2018 ГОДИНА	III УПИСЕН РОК	
	ВИД НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	
	Со проверка на знаења и умеења	Без проверка на знаења и умеења
Пријавување на кандидатите	4 и 5 септември	4 и 5 септември
Објавување на резултати од успехот во средно образование	11 септември	11 септември
Проверка на знаења и умеења*	6 и 7 септември	/
Објавување на резултати од проверката на знаења и умеења	11 септември	/
Објавување на решение за прием на кандидатите	13 септември	13 септември
Запишување на кандидатите	14 и 15 септември	14 и 15 септември

\* III (трет) уписен рок – Приговори по прелиминарно објавени резултати на 12 септември

### X. Документи за пријавување и запишување

При пријавувањето за запишување на Универзитетот, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

- пријава за запишување;
- оригинални свидетелства од сите класови;
- државна матура, меѓународна матура или училишна матура;
- свидетелство за завршено средно образование;
- извод од матичната книга на родените;
- доказ за државјанство на РМ (уверение или решение).
- Потврда за уплатени:
- **300 денари** на жиро-сметка на Универзитетот за студиски програми за кои **не се врши проверка** на знаењата и умеењата, односно и уплата за административна такса од 50,00 денари;
- **500 денари** на жиро-сметка на Универзитетот за студиски програми **за кои се врши проверка** на знаењата и умеењата и уплата за административна такса од 50,00 денари.

Жиро-сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 100000000063095

Сметка на корисник 1600160330-788-18

Приходна шифра 723019

Програма 44

Образец ПП-50

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат, освен горенаведените, и документите наведени во глава IV, точка 1.

Свидетелствата стекнати во странство на кандидатите од глава VI, дел а) и б) треба да бидат нострифицирани.



Заинтересираните кандидати се пријавуваат:

Во **Штип** се пријавуваат кандидати за сите факултети (студиски програми) предвидени во Конкурсот.

Во **Струмица** за: Правен факултет, Економски факултет, Земјоделски факултет и Машински факултет.

Во **Скопје** за: Економски факултет, Факултет за информатика, Факултет за природни и технички науки и Факултет за туризам и бизнис логистика

Во **Радовиш** за: Електротехнички факултет

Во **Кавадарци** за: Земјоделски факултет, Факултет за информатика, Факултет за природни и технички науки

Во **Прилеп** за: Земјоделски факултет, Факултет за природни и технички науки и Технолошко-технички факултет

Во **Гевгелија** за: Факултет за туризам и бизнис логистика

Во **Виница** за: Машински факултет

Во **Пробиштип** за: Технолошко-технички факултет

### **Запишувањето по објавената листа за прием се врши со оригинални документи.**

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

1. индекс и студентска легитимација;
2. три фотографии (2 од 6x9; 1 од 4x5);
3. пријавни листови;
4. потврда (Полиса и Договор) за лично осигурување за период на траење на студиите од прв циклус во осигурителна компанија по избор на студентот, со минимален износ од 150,00 денари годишно.
5. Потврди за уплати согласно Одлуката за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образовни и административни услуги на Универзитетот објавена во Универзитетски гласник број 25, од декември 2012 година

Студентот запишан на една студиска програма на некоја од студиските програми на Универзитетот како редовен, во текот на студирањето може да го промени својот статус и тоа:

- Редовен студент во државна квота во кофинансирање или вонредно студирање или на друга студиска програма со ист статус
- Не е дозволено префрлување од кофинансирање или вонредно студирање во државна квота

### **Листа 1**

#### **Студиски програми за кои се врши проверка на знаења и умења**

##### **Музичка академија**

Оддел за Дипломиран музички реоретичар и музички педагог

Оддел за Дипломиран етнокорееолог

Оддел за Дипломиран музичар изведувач

Оддел за Дипломиран џез музичар

Оддел за Дипломиран музичар изведувач на чалгиски инструмент

Оддел за Дипломиран композитор

Оддел за Дипломиран музичко сценски режисер

##### **Ликовна академија**

Класично сликарство

Вајарство

**Студиски програми за кои се врши проверка на психофизички способности**  
**Факултет за образовни науки**  
Одделенска настава  
Предучилишно воспитување

Детални информации за содржините и начинот на тестирањето може да се најдат на  
ВЕБ-СТРАНИЦАТА: <http://www.ugd.edu.mk/>

КОНКУРСОТ Е ОБЈАВЕН НА ВЕБ-СТРАНИЦАТА: <http://www.ugd.edu.mk/>